

Комисијата за заштита на конкуренцијата (Комисија) ги објавува информациите и документите или другите писмени материјали на својата веб-страница само за информативни цели.

Во оваа прилика, Комисијата ве информира дека пребарувањето на веб-страниците на Комисијата истовремено значи прифаќање на следните услови:

Веб-страницата на Комисијата, содржината или било кој дел од истата се заштитени со авторски права. Само Комисијата има право да ги остварува правата кои произлегуваат од истите.

Правните и другите информации објавени на веб-страницата на Комисијата се внимателно составени. Содржината на веб-страницата на Комисијата треба да се толкува врз основа на оригиналните текстови, без промени. Може да се случи веб-страниците да се променат независно од волјата или надвор од контрола на Комисијата и заради тоа, освен ако не е поинаку предвидено со закон, Комисијата не превзема никаква одговорност за точноста, веродостојноста, навременоста или содржината на веб-страницата која Ви е ставена на располагање, во врска со информациите, документацијата или другите писмени материјали кои можат да се најдат на веб-страницата. Само ажурираните верзии на законите и другите прописи се валидни и применливи. Тие се објавени во Службен весник на Република Македонија.

Се забранува употреба, репродукција, пренос, дистрибуција, трансформирање или зачувување на содржините на веб-страницата во било каква форма, делумно или целосно, без претходна писмена дозвола од Комисијата. Сепак, како начин на слободно користење, Комисијата Ви дозволува да ги зачувувате содржините од оваа веб-страница или да ги печатите од вашиот компјутер, за ваша лична употреба.

Комисијата го задржува правото да ја менува или трансформира својата веб-страница во било кое време. Исто така, Комисијата може да го ограничи или да го прекине пристапот до веб-страницата. Комисијата не гарантира непрекинат или безгрешен пристап до веб-страницата. Комисијата изричито отфрла било какви штети и/или загуби кои произлегуваат од неовластен пристап до почетната страница, информациите, документацијата или другите писмени материјали кои се достапни на истите, несоодветна состојба на веб-страницата за употреба, несоодветно функционирање, неправилности, било какви проблеми во функционирањето или нивна нејасност.

Забрането е да се постави било каков линк со веб-страницата без претходно писмено одобрение од Комисијата. Дури и да се добие такво одобрение за поставување на линк, забрането е вградување на било какви елементи од содржината на веб-страницата во друга веб-страница (во форма на рамка или вграден линк). Исто така, со горенаведеното одобрение може да се воспостави линк само со почетната страница на www.kzk.gov.mk

Комисијата не прифаќа било каква одговорност за содржините кои се воспоставени, пренесени, зачувани, ставени на располагање или објавени од трети страни со коишто е поставен линк или кои се однесуваат на веб-страницата на Комисијата.